



Здружение на финансиски работници

на локалните самоуправи и јавните претпријатија

Association of finance officers
of the local governments and public enterprises



ПРЕГЛЕД

на законски и подзаконски акти донесени во месец МАЈ и нивната примена
(Обработка на Службен весник од 01.05.2020 г. до 31.05.2020 г.)

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
1	Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за основното образование за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“ бр.76/20)	116/20 од 05.05.2020	05.05.2020	Целата уредба со законска сила	05.05.2020	
2	Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“ бр.76/20)	116/20 од 05.05.2020	05.05.2020	Целата уредба со законска сила	05.05.2020	
3	Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за средното образование за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“ бр.76/20)	116/20 од 05.05.2020	05.05.2020	Целата уредба со законска сила	05.05.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
4	Уредба со законска сила за примена на Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта за време на вонредна состојба	116/20 од 05.05.2020	05.05.2020	Целата уредба со законска сила	05.05.2020	За продолжување на работниот однос на наставниците кои засновале работен однос до денот на утврдување на постоење на вонредната состојба, без јавен оглас на определено време на работно место кое е испразнето по основ на пензонирање, боледување, отказ, смрт и преземање, за времетраење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.
5	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“ бр.89/20)	116/20 од 05.05.2020	05.05.2020	Целата уредба	05.05.2020	
6	Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“ бр.92/20)	116/20 од 05.05.2020	05.05.2020	Целата уредба со законска сила	05.05.2020	
7	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за висината на додатокот на плата за вршење на специфична воена служба на медицински персонал во служба на Армијата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.24/20) Закон за служба во Армијата на Република Северна Македонија	116/20 од 05.05.2020	06.05.2020	Целиот правилник	06.05.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
8	Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за напредување во звање наставник-ментор, наставник - советник, стручен соработник - ментор и стручен соработник - советник Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта	119/20 од 08.05.2020	09.05.2020	Целиот правилник	09.05.2020	Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за напредување во звање наставник-ментор, наставник-советник, стручен соработник-ментор и стручен соработник-советник.
9	Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог Закон за супервизија на осигурувањето	119/20 од 08.05.2020	09.05.2020	Целиот правилник	09.05.2020	Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на прекршочниот платен налог.
10	Уредба за со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за градење за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“ бр.89/20)	121/20 од 11.05.2020	11.05.2020	Целата уредба со законска сила	11.05.2020	
11	Правилник за програмата за полагање на стручниот испит на наставник - приправник и стручен соработник - приправник и за начинот на спроведување на стручниот испит Законот на наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта	121/20 од 11.05.2020	12.05.2020	Целиот правилник	Ќе отпочне да се применува од учебната 2020/2021 година.	Со овој правилник се пропишува Програмата за полагање на стручниот испит на наставник-приправник и стручен соработник-приправник и начинот на спроведувањето на стручниот испит.
12	Правилник за професионалните стандарди за звањата стручниот соработник - ментор и стручен соработник - советник и за начинот на стекнување Законот на наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта	121/20 од 11.05.2020	12.05.2020	Целиот правилник	12.05.2020	Со овој правилник се пропишуваат професионалните стандарди за звањата стручен соработник-ментор и стручен соработник-советник во основните и средните училишта и начинот на стекнување.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
13	Правилник за професионалните стандарди за звањата наставник - ментор и наставник - советник и начинот на стекнување Законот на наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта	121/20 од 11.05.2020	12.05.2020	Целиот правилник	12.05.2020	Со овој правилник се пропишуваат професионалните стандарди за звањата наставник-ментор и наставник-советник во основните и средните училишта и начинот на стекнување.
14	Правилник за безбедност на обработката на личните податоци Закон за заштита на личните податоци	122/20 од 12.05.2020	20.05.2020	Целиот правилник	20.05.2020	Со овој правилник се пропишуваат упатства за постапување на контролорите при применувањето на техничките и организациските мерки за обезбедување на безбедност на обработката на личните податоци.
15	Правилник за содржината и формата на актот за начинот на вршење на видео надзор Закон за заштита на личните податоци	122/20 од 12.05.2020	20.05.2020	Целиот правилник	20.05.2020	Со овој правилник се пропишува содржината и формата на актот за начинот на вршење на видео надзор.
16	Правилник за содржината на анализата на целта, односно целите за која се поставува видео надзорот и извештајот од извршената периодична оценка на постигнатите резултати од системот на вршење на видео надзорот Закон за заштита на личните податоци	122/20 од 12.05.2020	20.05.2020	Целиот правилник	20.05.2020	Со овој правилник се пропишува содржината на анализата на целта, односно целите за која се поставува видеонадзорот пред започнување на процесот за воспоставување на систем за вршење на видеонадзор, како и содржината на извештајот од извршена периодична оценка на постигнатите резултати од системот за вршење видеонадзор.
17	Правилник за начинот на вршење на супервизија Закон за заштита на личните податоци	122/20 од 12.05.2020	20.05.2020	Целиот правилник	20.05.2020	Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на супервизија од страна на супервизорот за заштита на личните податоци кај контролорите, како и формата, содржината и начинот на водење на евиденција за извршените супервизии.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
18	Правилник за пренос на лични податоци Закон за заштита на личните податоци	122/20 од 12.05.2020	20.05.2020	Целиот правилник	20.05.2020	Со овој правилник се пропишува начинот на известувањето за пренос на лични податоци во земјите членки на Европската Унија и за земјите членки на Европскиот економски простор, формата и содржината на образецот на барањето за добивање на одобрение за пренос за случаите предвидени со закон, како и формата и содржината на образецот за евиденцијата на извршениот пренос на лични податоци во трети земји и меѓународни организации, Европската Унија и Европскиот економски простор, како и начинот на водење на евиденцијата.
19	Правилник за обука за заштита на личните податоци Закон за заштита на личните податоци	122/20 од 12.05.2020	20.05.2020	Целиот правилник	20.05.2020	Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на обука за вработените во контролорите, односно обработувачите, како и за офицерите за заштита на личните податоци од страна на Агенцијата за заштита на личните податоци, програмата за обука за заштита на личните податоци, формата и содржината на образецот за сертификатот, како и начинот на водење на евиденција за издадените сертификати.
20	Правилник за формата и содржината на службената легитимација и за начинот на нејзиното издавање и одземање Закон за заштита на личните податоци	122/20 од 12.05.2020	13.05.2020	Целиот правилник	13.05.2020	Со овој правилник се пропишува формата и содржината на службената легитимација на супервизорите како и начинот на нејзиното издавање и одземање.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
21	Правилник за процесот на проценка на влијанието на заштита на личните податоци Закон за заштита на личните податоци	122/20 од 12.05.2020	20.05.2020	Целиот правилник	20.05.2020	Со овој правилник се пропишуваат упатства за контролорот при процесот на спроведување на проценката на влијанието на заштитата на личните податоци.
22	Правилник за формата и содржината на барањето за утврдување на прекршување на одредбите од Законот за заштита на личните податоци Закон за заштита на личните податоци	122/20 од 12.05.2020	20.05.2020	Целиот правилник	20.05.2020	Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за утврдување на прекршување на одредбите од Законот за заштита на личните податоци
23	Правилник за начинот на известување за нарушување на безбедноста на личните податоци Закон за заштита на личните податоци	122/20 од 12.05.2020	20.05.2020	Целиот правилник	20.05.2020	Со овој правилник се пропишува начинот на доставување на Известувањето до Агенцијата за заштита на личните податоци за нарушување на безбедноста на личните податоци, начинот на известување на субјектот на личните податоци за нарушувањето на безбедноста на личните податоци, како и активностите кои што контролорот треба да ги преземе при нарушување на безбедноста на личните податоци.
24	Правилник за известување за обработка на лични податоци со висок ризик Закон за заштита на личните податоци	122/20 од 12.05.2020	20.05.2020	Целиот правилник	20.05.2020	Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на Известувањето за обработка на лични податоци која предизвикува висок ризик за правата и слободите на физичките лица, начинот на известување на Агенцијата за заштита на личните податоци како и формата и содржината на евиденцијата на збирки на лични податоци со висок ризик.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
25	Уредба со законска сила за примена на Законот за консолидација на земјоделско земјиште за време на вонредна состојба	123/20 од 13.05.2020	13.05.2020	Целата уредба со законска сила	13.05.2020	За рокот за изработка на геодетски елаборат за посебни намени за консолидација се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.
26	Уредба со законска сила за примена на Законот за задолжување на РСМ со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој-Свестка банка по договор за заем за финансирање на проектот за поврзување на локални патишта за време на вонредна состојба	123/20 од 13.05.2020	13.05.2020	Целата уредба со законска сила	13.05.2020	
27	Уредба со законска сила за примена на Законот за вработување и работа на странци за време на вонредната состојба	123/20 од 13.05.2020	13.05.2020	Целата уредба со законска сила	13.05.2020	За важноста на работна дозвола која се издава за определен временски период до една година, како и за рокот за реализирање на услугите кои ги даваат странските работници кои се поврзани со набавка на стока и склопување, одржување и сервисирање на машини, средства и опрема, во период не подолг од 60 дена, во една календарска година, се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.
28	Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 71/20)	123/20 од 13.05.2020	13.05.2020	Целата уредба со законска сила	13.05.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
29	Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Македонија“ бр.71/20)	123/20 од 13.05.2020	13.05.2020	Целата уредба со законска сила	13.05.2020	
30	Уредба со законска сила за примена на Законот за обука и испит на директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење за време на вонредна состојба	123/20 од 13.05.2020	13.05.2020	Целата уредба со законска сила	13.05.2020	За рокот за полагање на испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење, се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.
31	Уредба со законска сила за измена и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.90/20)	123/20 од 13.05.2020	13.05.2020	Целата уредба со законска сила	13.05.2020	
32	Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за трговски друштва за време на вонредна состојба	123/20 од 13.05.2020	13.05.2020	Целата уредба со законска сила	13.05.2020	
33	Програма за финансиска поддршка на физичките лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено - економската криза предизвикана од корона вирусот COVID - 19	123/20 од 13.05.2020	13.05.2020	Целата програма	13.05.2020	
34	Правилник за патни и други исправи на странец Закон за странци	124/20 од 14.05.2020	22.05.2020		Одредбите на членовите 10 и 16 од овој правилник, ќе отпочнат да се применуваат по шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник.	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
35	Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за носење на лична заштита на лицето заради справување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана од корона вирусот COVID - 19 и заштита на населението за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 107/20 и 118/20)	125/20 од 15.05.2020	15.05.2020	Целата уредба со законска сила	15.05.2020	
36	Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 86/2020 и 105/2020)	125/20 од 15.05.2020	15.05.2020	Целата уредба со законска сила	15.05.2020	
37	Календар за изменување и дополнување на Календарот за организација и работа на јавните средни училишта во учебната 2019/2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 156/19) Закон за високото образование	125/20 од 15.05.2020	16.05.2020	Целиот акт	16.05.2020	
38	Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за минерални сировини за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.103/20 и 111/20)	126/20 од 15.05.2020	15.05.2020	Целата уредба со законска сила	15.05.2020	
39	Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за безбедност на сообраќајот за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.71/20 и 123/20)	126/20 од 15.05.2020	15.05.2020	Целата уредба со законска сила	15.05.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
40	Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за превоз во патниот сообраќај за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 86/20 и 103/20)	128/20 од 18.05.2020	18.05.2020	Целата уредба со законска сила	18.05.2020	
41	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот заданочна постапка за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 79 /20)	128/20 од 18.05.2020	18.05.2020	Целата уредба со законска сила	18.05.2020	
42	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за средно образование за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 76/20 и 116/20)	128/20 од 18.05.2020	18.05.2020	Целата уредба со законска сила	18.05.2020	
43	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 82/20, 102/20 и 108/20)	128/20 од 18.05.2020	18.05.2020	Целата уредба со законска сила	18.05.2020	
44	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/20)	128/20 од 18.05.2020	18.05.2020	Целата уредба со законска сила	18.05.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
45	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 88/20 и 111/20)	128/20 од 18.05.2020	19.05.2020	Целата уредба	19.05.2020	
46	Правилник за формата и содржината на обрасците на прекршочен платен налог Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер	130/20 од 19.05.2020	20.05.2020	Целиот правилник	20.05.2020	Со овој Правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
47	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 71/20, 123/20 и 126/20)	131/20 од 19.05.2020	19.05.2020	Целата уредба со законска сила	19.05.2020	
48	Програма за изменување на Програмата за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите за 2019 година („Службен весник на Република Македонија “ бр. 5/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 207/19) Закон за здруженија и фондации	131/20 од 19.05.2020	20.05.2020	Целата програма	20.05.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
49	Правилник за начинот на оценување на припадникот на затворската полиција, начинот на оценување на припадниците на затворската полиција во установа со помалку од 20 вработени во затворската полиција, формата и содржината на извештајот за спроведеното оценување	133/20 од 22.05.2020	23.05.2020	Целиот правилник	23.05.2020	Со овој правилник се пропишува начинот на оценување на припадникот на затворската полиција, начинот на оценување на припадниците на затворската полиција во установа со помалку од 20 вработени во затворската полиција, формата и содржината на образецот за оценување, како и формата и содржината на извештајот за спроведеното оценување.
50	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високо образование за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 76/20 и 116/20)	134/20 од 22.05.2020	22.05.2020	Целата уредба со законска сила	22.05.2020	
51	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за високо образование за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.103/20, 111/20 и 126/20)	134/20 од 22.05.2020	22.05.2020	Целата уредба со законска сила	22.05.2020	
52	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговија за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 103/20 и 107/20)	134/20 од 22.05.2020	09.04.2020	Целата уредба со законска сила	09.04.2020	
53	Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за заштитана населението за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 72/20, 76/20, 94/20, 97/20, 100/20)	136/20 од 27.05.2020	27.05.2020	Целата уредба со законска сила	27.05.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
54	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.89/20)	136/20 од 27.05.2020	27.05.2020	Целата уредба со законска сила	27.05.2020	
55	Уредба со законска сила за финансиска поддршка на филмски работници за време на вонредна состојба	139/20 од 28.05.2020	28.05.2020	Целата уредба со законска сила	28.05.2020	Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на филмските работници погодени од здравственоекономската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19, за месеците април и мај 2020 година.
56	Уредба со законска сила за финансиска поддршка на уметници и други физички лица кои самостојно вршат дејности и други активности во областа на културата за време на вонредна состојба	139/20 од 28.05.2020	28.05.2020	Целата уредба со законска сила	28.05.2020	
57	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за формирање фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од корона вирусот COVID - 19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20)	139/20 од 28.05.2020	28.05.2020	Целата уредба со законска сила	28.05.2020	
58	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата за законска сила за примена на Законот за даночна постака за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.79/20 и 128/20)	140/20 од 29.05.2020	29.05.2020	Целата уредба со законска сила	29.05.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
59	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата за законска сила за примена на Законот за здравствена заштита за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 76/20, 84/20 и 100/20)	140/20 од 29.05.2020	29.05.2020	Целата уредба со законска сила	29.05.2020	
60	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.103/20)	140/20 од 29.05.2020	29.05.2020	Целата уредба со законска сила	29.05.2020	
61	Уредба со законска сила за примена на Законот за вршење на сметководствени работи за време на вонредна состојба	140/20 од 29.05.2020	29.05.2020	Целата уредба со законска сила	29.05.2020	За рокот за исполнување на обврската за посета на обуката за континуирано професионално усовршување за сметководител односно овластен сметководител, за време на траењето на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.
62	Уредба со законска сила за примена на Законот за рамномерен регионален развој за време на вонредна состојба	140/20 од 29.05.2020	29.05.2020	Целата уредба со законска сила	29.05.2020	За распределбата на средства за поттикнување рамномерен регионален развој во 2020 година, за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и за проекти за развој на селата , се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.
63	Уредба со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба	140/20 од 29.05.2020	29.05.2020	Целата уредба со законска сила	29.05.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
64	Уредба со законска сила за изменување и дополнување на уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.123/20)	140/20 од 29.05.2020	29.05.2020	Целата уредба со законска сила	29.05.2020	
65	Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примената на Законот за здравствено осигурување за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.92/20)	140/20 од 29.05.2020	29.05.2020	Целата уредба со законска сила	29.05.2020	
66	Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за стелај за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 76/20)	140/20 од 29.05.2020	29.05.2020	Целата уредба со законска сила	29.05.2020	
67	Уредба со законска сила за издавање на ваучери за туризам на вработени лица со низок доход заради поттикнување на домашниот туризам за време на вонредна состојба	141/20 од 30.05.2020	30.05.2020	Целата уредба	30.05.2020	Со оваа уредба со законска сила, се уредуваат условите, начинот и постапката на издавање и користење на ваучери за поттикнување на домашниот туризам во услови на намалена економска активност заради здравствено-економската криза предизвикана од Коронавирусот COVID-19, финансирани од Буџетот на Република Северна Македонија преку Програмата на Министерството за економија П1-Мерки за справување со COVID-19 кризата.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
68	Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 80/19) Закон за средното образование	142/20 од 31.05.2020	01.06.2020	Целиот правилник	01.06.2020	